

НАЦРТ

Врз основа на член 18, став 1, алинеја 8, член 20, став 1, алинеја 11, а во врска со член 27 и член 28 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), и член 15, став 1, алинеја 7 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на Агенцијата бр.02-5139/5 од 28.10.2014 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на својата 15-та седница одржана на 28.10.2014 година, донесе:

НАЦРТ - П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ЧУВАЊЕ И БРИШЕЊЕ СНИМКИ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ

I. Општи одредби

Предмет на уредување

Член 1

Со овој Правилник се утврдуваат:

- условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси во и од системот за прием, снимање и архивирање на програмите на радиодифузерите во Република Македонија (во понатамошен текст: системот за прием, снимање и архивирање) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на државно, регионално и локално ниво, и
- други прашања кои се поврзани и се однесуваат на материјата/проблематиката која е предмет на уредување на овој Правилник.

II. Посебни одредби

Услови, начин и постапка за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси

Член 2

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна во системот за прием, снимање и архивирање, да чува снимки на радио и телевизиски програмски сервиси на државно, регионално и локално ниво, во следниве рокови:

1. 180 (сто и осумдесет) дена од денот на снимањето на содржини кои се емитувани на државно ниво,
2. 150 (сто и педесет) дена од денот на снимањето на содржини кои се емитувани на локално и регионално ниво;
3. 5 (пет) години од денот на преносот на архивираните снимки од системот за прием, снимање и архивирање.

Член 3

Бришењето на снимките на радиодифузерите кои емитуваат програмски сервиси на државно, регионално и локално ниво од системот за прием, снимање и архивирање, се врши во следниве рокови и на следниов начин:

1. по изминување на 180 (сто и осумдесет) дена од денот на снимањето на содржини кои се емитувани на државно ниво;
2. по изминување на 150 (сто и педесет) дена од денот на снимањето на содржини кои се емитувани на локално и регионално ниво, и
3. по изминување на 5 (пет) години од денот на снимањето во делот од системот за архивирање.

Член 4

Роковите за бришење на снимките од системот за прием, снимање и архивирање, утврдени во членот 3 на овој Правилник, можат да се продолжат по писмен налог на директорот на Агенцијата.

Во писмениот налог, наведен во став 1 на овој член, треба да бидат наведени причините поради кои се бара продолжување на рокот, како и времетраењето на дополнителниот рок.

Член 5

За постапување по овој Правилник, надлежна е организационата единица на Агенцијата која ги врши работите од областа на информатичко-комуникациската технологија.

III. Завршни одредби

Влегување во сила

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси бр.01-862/1 од 11.03.2011 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 31/11).

Бр. _____
_____.2014 година
услуги
Скопје

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски
Претседател на Советот,

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ